



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"Sluzben Vesnik N.R.M."
administracija

Skopje

Marsala Tita

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-670880.

Среда, 14 февруари 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. VII

Цена на овој број е 3.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 350.— динари, а за странство 600.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276 Продавно одделение 22-619, Сметководство 27-585, Експедиција 21-251.

98.

Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното сметководство, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВНИОТ РАСПОРЕД НА КОНТАТА (КОНТНИОТ ПЛАН) ЗА ТРГОВИЈАТА

1) Во основниот распоред на контата (контниот план) за трговијата ќе се извршат следни изменувања:

а) Контото Банка—издвоени средства (102) се расчленува во два задолжителни четвороцифрени контата со назив

1020 Банка — средства од разликата на слободните цени

1025 Банка — други издвоени средства

б) се воведуваат следни нови троцифрени контата:

275 — Разлика на слободните цени во трговијата

489 — Покривање на трошковите на трговијата

795 — Фонд на платите на трговијата

2) Контото Банка — други издвоени средства (1025) го отвораат сите претпријатија што се занимаат со трговско работење. Но, контото Банка — средства од разликата на слободните цени (1020) го отвораат само оние претпријатија што продаваат артикли по слободните цени во смисла на Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободната продажба и цените на стоките од широкото трошење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51).

При наголемувањето на слободните цени за стоките од широкото трошење се задолжува за вкупниот износ на наголемувањето соодветното konto на запасите на стоките во класата 6 и одобрува контото 275 — Разлика на слободните цени во трговијата. Истовремено на банката и се дава налог од редовното konto (101) да го пренесе на контото средства од разликата на слободните цени (1020) истиот износ. Во претпријатието оваа операција се книжи со задолжување на контото Банка — средства од разликата на слободните цени (1020), а со одобрување на Банката — на редовното konto (101).

Ако се намалуваат цените на стоките, за вкупниот износ на намалувањето се вршат операции и книжења обрнато од случајот што е споменат во претходниот став.

Контото Банка — други издвоени средства (1025) ги задржува сите функции од поранешното konto Банка — издвоени средства (102).

3) Контото Покривање на трошковите на трговијата (489) служи како помошно konto во текот на годината за да се избегнат секимесечни прекнижувања со затворање на сите контата на трошковите во класата 4.

Контото Фонд на платите на трговијата (795) служи за евидентирање на остварениот и утрошениот Фонд на платите во смисла на прописите од Уред-

бата за платите на персоналот во трговијата на мало („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50).

Во врска со новиот начин на пресметувањето на платите во трговијата, следниот пример на контирање ги прикажува функциите на овие контата:

	Д	П
1. Состав на платниот список и книжење на исплатата на постојаниот дел од платите — — — — —	200/100	
2. I и II разлика на постојаниот дел од платата — — — — —	410/133	
3. Книжење на постојаниот дел од платите на трошковите (50%, 70%, 90%, ученици 100%, награди на набавувачите што не се во редовен работен однос со претпријатието и платени отсуства) — — — — —	410/200	
4. Книжење на несплатениот дел од постојаниот дел од платите — — — — —	200/146	
5. Фактични материјални трошкови — — — — —	40, 43—46, 471 (соодветни контата од класата 1, 2 и 3)	
6. Пресметката на остварената маржа и рабат се книжи — — — — —	691/470	
7. Ако остварениот рабат и маржа се повисоки од пресметаните индивидуални трошкови, разликата оди во полза на буџетот — — — — —	470/163	
8. Ако остварениот рабат и маржа се пониски од пресметаните индивидуални трошкови, индивидуално пресметаните трошкови се сводат на висината на остварениот рабат и маржа — — — — —	не се книжи	
9. Определениот процент од пресметаните индивидуални трошкови за Фондот на платите — — — — —	470/795	
10. Се издвојува од Фондот на платите покривањето за исплатениот постојан дел од платите со I и II разлика — — — — —	795/489	
11. Се издвојува од пресметаните индивидуални трошкови покривањето на стварните трошкови на набавката и продажбата — — — — —	470/489	
12. Заштеди на пресметаните индивидуални трошкови на набавката и продажбата се распределуваат во определени проценти, и тоа: до 60% на Фондот на платите, а остатокот 40% во Фондот на раководството, 40% во Фондот за рационализација и 20% во Фондот на културно-просветна работа на синдикатот — — — — —	795, 470/791, 792, 799	

13. Ако стварните трошкови на набавката и продажбата се поголеми од определените индивидуални трошкови на набавката и продажбата, целиот износ на пречекорувањето паѓа на терет на Фондот на платите
14. Пресметка на менливиот дел на платите
15. Исплата на менливиот дел на платите
16. Се издвојува од Фондот на платите покривање за исплатениот менлив дел на платите со I и II разлика на овој дел
17. Пресметка на премините и разни други додатоци и награди со I и II разлика во рамките на расположивите средства на Фондот на платите
18. Исплата на премни, додатоци и награди под бр. 17
19. Издвојување од Фондот на платите за покривање на исплатените додатоци и награди со I и II разлика
20. Ако од остварениот Фонд на платите во трговијата (795) не може да се исплати нити постојаниот дел на платите, контото на Фондот на платите се задолжува при издвојувањето за покривање на исплатениот постојан дел на платите во корист на контото 489 само до висината на салдото на контото на Фондот на платите во трговијата и да се книжи
21. Контото на Фондот на платите во трговијата (795) не смее никогаш да биде активен:
Но, постојаниот дел на платите мора да се пресмета во определениот процент и книжењето се врши на уобичаен начин
22. За исплата треба да се бара кредит за оној дел на постојаниот дел на платите што не може да се покрне од Фондот на платите, и кога се подигаат готови пари од банката од одобрен кредит да се книжи
23. За делот што е покривен од Фондот на платите ќе се одземат готовите пари од редовното konto кај банката и да се книжи
24. Во наредните месеци, кога се формираат доволни средства на Фондот на платите (795), книжењата во врска со вратениот кредит ќе бидат
25. Паралелно со тоа ќе се изврши издвојување од Фондот на платите за целиот дел што не бил порано покривен и да се книжи
26. Доколку обврската за подигнатиот кредит кај банката не ќе може да се покрне од остварениот Фонд на платите до крајот на годината, покривањето на остварените трошкови на постојаниот дел на платите ќе се изврши на терет на буџетот
27. Во моментот кога ќе се примат средствата од буџетот за да се покријат трошковите на постојаниот дел на платите книжењето ќе биде

Д П

795/470

410/200
133

200/100

795/489

410/200
133

200/100

795/489

795/489

410/200

160/104

100/101

104/101

795/489

139/489

104/139

Д П

28. На крај на годината се затвораат сите konta во класата 4 — — — 489/други
konta во кл.
4 осем кон-
того од гру-
тата 49

4) Од примерот се гледа дека кај работењето во трговијата на мало, каде што се применува Уредбата за платите на персоналот во трговијата на мало, контото Остварен рабат и маржа (470) ја менува својата функција дотолку што целокупната разлика во рабатот и маржата, ако е позитивна се книжи директно во корист на буџетот, а ако е таа разлика негативна во однос на индивидуално определените трошкови на трговијата не довоѓа воопште до книжење, оти индивидуално определените трошкови на трговијата се сметаат како намалени до висината на остварените рабати и маржи.

Контото Разлика на индивидуалните и нормирани трошкови (472) не довоѓа во оглед кај работењето во трговијата на мало каде што се применува Уредбата за платите на персоналот во трговијата на мало. Исто така не довоѓа во оглед кај такво работење нити употребата на контото на Пресметката на занителата или одвишокот на расходите (480), контото на групата 94 — Занитеди и контото на групата 95 — Одвишок на расходите.

Книжењето на овие konta ќе се изврши само во врска со работењето на претпријатијата во месецот јануари 1951 година што е вршено по досегашните прописи.

5) Книжењето на пресметката на платите за персоналот на кој што не се однесува споменатата Уредба за платите на персоналот во трговијата на мало, ќе се врши и натаму на досегашниот начин и на истите konta.

6) За делот на платата што претставува разлика помеѓу основните плати и постојаниот дел на платите, а што ќе го примат службениците за месец февруари и што ќе се отплатува во еднакви месечни рати според точ. 18 од Општото напатство за спроведување на Уредбата за платите на персоналот во трговијата на мало („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 3/51) ќе се задолжи персоналот на одделните аналитички konta Други побарувања (144). Аналитичките konta можат да бидат во вид на табели со соодветен број колони.

7) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 2589

29 јануари 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ с. р.

99.

Врз основа на точ. 17 во врска со точ. 5 ст. 2 од Наредбата за мерките за штедење артикли од широко трошење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 59/56), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесуваме

РЕШЕНИЕ

ЗА БРАЌАЊЕ НА ОДМАРАЛИШТАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ И ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, НА ГЛАВНИТЕ ОДБОРИ И НА ЦЕНТРАЛНИТЕ УПРАВИ ОД СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. — Производителните и транспортните државни стопански претпријатија, главните одбори и централ-

ните управи од Сојузот на синдикатите на Југославија што имаа свои одмаралишта на денот кога влезе во сила Наредбата за мерните за штедење артикли од широкото трошење, можат тие одмаралишта и катану да ги користат за исти цели.

За таа цел сите одмаралишта што ги превзеде од производителните и транспортните државни стопански претпријатија, главните одбори и централните управи на Сојузот на синдикатите на Југославија угостителската мрежа во смисла на Напатствието за превземање одмаралиштата и другите објекти на установите, надлежствата, претпријатијата и на општествените организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 61/50), ќе им се вратат во рок од 15 дена по објавувањето на ова решение на нивните поранешни ползувачи во иста состојба во која што се и превземени.

Одмаралиштата што беа под управа на Министерството на железниците на ФНРЈ ќе и се вратат на Централната управа на синдикатот на железничките работници и службеници на Југославија.

Со одмаралиштата ќе се вратат и економиите што се сврзани за одмаралиштата заедно со персоналот запослен на тие економии.

2. — На ползувачите од точ. 1 на ова решение може, ако пристапат тие, да им се даде некое друго одмаралиште наместо одмаралиштето што го користеле порано.

3. — Комитетите за туризам и угостителство на владите на народните републики ќе го спроведат враќањето на одмаралиштата на нивните поранешни ползувачи.

4. — Примопредавањето на одмаралиштето на поранешните ползувачи ќе се изврши аналогно на прописите од Напатствието за превземање одмаралиштата и другите објекти на установите, надлежствата, претпријатијата и општествените организации.

Бр. 415
10 февруари 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ.
Претседател на Комитетот за туризам
и угостителство,

Станоје Симиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

160.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) и точ. 3 од Наредбата за определување производите на кои што ќе им ги определуваат цените Владата на ФНРЈ, Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/50), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТКУПНАТА ДРЖАВНА (СВРЗАНА) ЦЕНА НА ВИНОТО ОД ХИБРИД

1. Откупната државна (сврзана) цена за вино од лоза што родува директно (хибрид), од родот на 1950

година и поранешните години, се определува во износ од 0.544 динари за 1 малиган.

2. Цената од точ. 1 од ова решение се подразбира за еднаш преточено вино франко ватон, шлеп или магацин на овластеното откупно претпријатие, во согласност помеѓу откупното претпријатие и производителот.

По цените од точ. 1 од ова решение ќе се пресметаат и количините на хибридно вино што се откупени пред да се објави ова решение, доколку до тој ден не се цените уште пресметани, а со тоа се согласни продавачот и купувачот (производителот и откупното претпријатие).

3. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2140

9 февруари 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

101.

Врз основа на чл. 2 точ. 4, 5 и 13 од Уредбата за оснивање Комитет за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/48), во врска со решението на Советот за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ за доделување економии и испорачка на земјоделски производи на угостителските претпријатија и дуќаните на општествената прехрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/51), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНИВАЊЕ ЕКОНОМИИ КАЈ УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ПРЕХРАНА

1. За да осигураат угостителските претпријатија, што имаат во својот состав угостителски дуќани за прехрана, како и дуќани на општествената прехрана што подобро снабдување со хранителни артикли должни се во смисла на точ. 1 од Решението на Советот за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ за доделување економии, и испорачка на земјоделски производи на угостителските претпријатија и дуќаните на општествената прехрана до 15 март 1951 година да ги превземат економиите и локалните земјоделски добра што ќе им се доделат односно да образуваат економии на доделеното земјиште.

2. Угостителските претпријатија и нивните огранки и дуќани на општествената прехрана на кои што од објективни разлози не ќе им се доделат економии, локални земјоделски добра или достаточни поврзани земјиште за оснивање економии на кои што би можеле да одгледуваат и полделски култури — должни се во рокот од претходната точка на помалите поврзани земјиште да образуваат мали (прирачни) економии на кои што ќе одгледуваат најпотребни градинарски култури (бавчиња), свињогојство, живинарство, куникарство и сл.

3. За прехраната на добитокот на овие економии угостителските претпријатија и дуќаните на опште-

ствената прехрана должни се да ги искористат што порационално спадоците од храната од своите угостителски дуќани.

4. Во планинските и брдовити подрачја, каде што се поволни условите за пасењето на добитокот, поголемите угостителски претпријатија должни се во тие краишта да образуваат и сопствени сточарски фарми на кои што ќе држат потребен број говеда и овци за да добијат млеко, производи од млеко и месо за сопствените потреби.

5. Угостителските претпријатија во подрачјата каде што има згодни мочуришта и шуми со желади должни се да организираат сопствено свиногојство на екстензивен начин, одржувајќи потребен број свињи што ќе се прехрануваат со пасење и со желади.

6. За спроведувањето на ова решение ќе се грижат комитетите за туризам и угостителство на владите на народните републики односно Управата за туризам и угостителство на Владата на НР Црна Гора.

7. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 355

9 февруари 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Комитетот за туризам
и угостителство,
Станоје Симиќ с. р.

Сојузната планска комисија, по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди дека во текстот на Решението за разработка и испраќање плановите за 1951 година што се донесени врз основа на планските квоти за 1951 година, како и врз основа на склучените договори, што е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 5 од 27 јануари 1951 година, се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРАБОТКА И ИСПРАЌАЊЕ
ПЛАНОВИТЕ ЗА 1951 ГОДИНА ШТО СЕ ДОНЕСЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 ГО-
ДИНА КАКО И ВРЗ ОСНОВА НА СКЛУЧЕНИТЕ
ДОГОВОРИ

1) Во точ. 13 од ова решение на место „Копиите од сите обраси“ треба да стои: „Копиите од овие обраси“.

2) Во образецот Вп 51 — 101а, во заглавието на колоната 6 наместо „во ППЧ“ треба да стои „во ППЧ“.

3) Во техничкото напатствие кон образецот Вп 51 — 101, во шестиот став, наместо „по индивидуалната полна цена на чинењето од 1950 година“ треба да стои: „по индивидуалната планска полна цена на чинењето во 1950 година.“

4) Во третиот став од техничкото напатствие кон образецот Вп 51102 и 103 во последната реченица наместо „За да се упростат, овие обраси се внесени“ треба да стои: „За да се упростат овие потрошачи се внесени“.

5) Во техничкото напатствие кон образецот Вп 51—104 и 104а, во третиот став во претпоследната ре-

ченица, наместо „со сервисите и по договорите ќе се стават“ треба да стои: „со сервисите и под обезбедено ќе се стават.“ На крај на истиот став на место „и со колоните 13 до 16 и 19 до 33“ треба да стои: и со колоните 13 до 16 и 20 до 33.“

6) Во образецот Вп 51—110 во колоната 11, под ред. бр. 1 точ. г треба да гласи „од погонска режија“, а точ. д треба да гласи „други материјали.“ Во колоната 11 на истиот образец под ред. бр. 5 треба да се изостават зборовите „во платите.“

7) Во техничкото напатствие кон образецот Вп 51—110 од точ. 2—II треба да се избришат зборовите „како и овие услуги што ја оптеретуваат сопствената погонска режија, доколку се планираат такви услуги.“

Во точ. 13—II од истото напатствие наместо „како на пр. услуги на други што водат“ треба да стои: „како на пр. услуги од други што одат.“

На почетокот на вториот став од точ. 17—II на истото напатствие наместо „Собирот од колоните 19, 21, 23 и тн. (до 33)“ треба да стои: „собирот од колоните 25 до 33.“

Во точ. 20—II на истото напатствие на две места наместо „за репродукција од сопствените производи и полупроизводи“ треба да стои: „за репродукција и од сопствените производи и полупроизводи.“

Бр. 279. — Од Сојузната планска комисија, Белград 8 февруари 1951 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 1 од 10 јануари 1951 година објавува:

Указ за помилување на осудените лица;

Уредба за оснивање Завод за научно-истражувачка работа и за земјоделското производство;

Уредба за оснивање Централен овоштен расадник;

Правилник за работа на Народната скупштина на Народна Република Црна Гора;

Предба за распишување поединечни избори.

СОДРЖАЈ

Страна

98. Решение за изменувањата и дополнувањата на Основниот распоред на контата (континент план) за трговијата — — — — —	141
99. Решение за враќање одмаралиштата на производителните и транспортните претпријатија, на главните одбори и на Централните управи од Сојузот на синдикатите на Југославија —	142
100. Решение за откупната државна (сврсана) цена за вино од хибриди — — — — —	143
101. Решение за задолжителното оснивање економии кај угостителските претпријатија и дуќани на општествената исхрана — — — — —	143
Исправка на Решението за разработка и испраќање плановите за 1951 година донесени врз основа на планските квоти за 1951 година, како и врз основа на склучените договори	144

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Голубаца ул. бр. 20
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Вранкова бр. 20.—
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград